

Најнов број Насловна

Број 2494 сабота, 18 март 2006

**Македонија**  
**Отворена**  
**Ризница**  
**Свет**  
**Омнибус**  
**Спорт**  
**Дане**

**АНТЕНА**  
**ВИКЕНД**

**АРХИВА****ПРЕБАРАЈ****OK****инфо /info****контакт****прилози****претплата****импресум****маркетинг /****advertise**

Powered by  
 webBuilder

**АВТОСВЕТ**

Click to enable  
Adobe Flash  
Player



**граѓански**  
**СВЕТ**  
граѓанското општество

# Македонија

отпечати ја статијата

испрати ја статијата на пријател



Човековиот лик вечно инспирација за Боро Митриćевски

## БОРО МИТРИЋЕСКИ, СКУЛПТОР Вредното дело трае и зборува само за себе

За да се создаде слика или скулптура треба пари, откупи нема, а ликовните уметници работат несебично и даваат се од себе, вели Митриćевски

Делата ги работев повеќе години, ги носев во себе долго време и полека ги остварував, вели скулпторот Боро Митриćевски, кој по многу години реализираше самостојна изложба во Музејот на град Скопје. Има 77 години, вели дека продолжува да работи и се надева на голема ретроспективна изложба.

"Беше дел од првата повоена генерација која ги даде почетоците на модерните тенденции во македонската скулптура. Митриćевски работи во дрво, поретко во мермер, робусни, но сензабилно и синтетично обликувани фигуративни претстави во кои вткајува интимизирани хумани содржини и доживувања, пишува за него историчарот на уметност Владимир Величковски.

Митриćевски е роден во Прилеп, во 1927 година. Кога имал 27 години дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Загреб. Веќе следната година станал член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. За повторното освојување на ликовната сцена, вајарот вели:

- Сакав да ги изложам делата изработени во дрво што се наоѓаат во Македонската академија на науките и уметностите, Националната галерија, Музејот на современа уметност, приватните галерии и во мојата домашна збирка. За многу од нив сум наградуван. Особено ми е драга Гран при наградата за делото "Цар Самуил", што ми ја додели Друштвото на ликовните уметници на Македонија за 50 години работа.

Изложувате скулптури и релефи од дрво. Што Ве инспирира да одберете токму тематика од нашето културно-историско минато, од 9 до 18 век.

- Во нашата ликовна култура има голема празнина по создавањето на големото богатство што го наследивме - иконите и фреските. Потоа се јавуваат ликовни творци од 19 век, зографите и копаничарите кои ја создадоа уметноста во црквата "Свети Спас", во Бигорскиот манастир. Чувствувајќи потреба преку мојата работа да кажам нешто за тој празен интервал. Можеби од националното чувство и од нашата богата традиција, направив одреден број дела. Работов многу на циклусот за делата на Григор Прличев, повеќе варијанти на портрети и релефи за словенските просветители Кирил и Методиј, за Климент и Наум и за други. Во тој период на византискиот двор бил прочуен нашиот музичар Јован Кукузел, кој бил роден во околината на Радика. Се зборувало дека пеел како славеј, бил многу надарен. Му направив скулптура од дрво, со тоа сакав да му се одолжам.

И Како еден од основоположниците на македонската современа скулптура, Ве сметаат за еден од "најстабилните" автори, кој успеал да создаде деликатен баланс и да ги спои строгиот академизам и слободната форма. Како Вие ја дефинирате Вашата работа?

- Што значи академизам? За мене тоа е занаетот кој е многу важен во секоја професија. Ако не го познавате добро занаетот, нема да успеете. Сум за слобода во творештвото, за барање свој израз, но не сум за тоа да се работи од денес за утре. Моите дела ги носам во себе долго. Не избрзувам. Копам во себе, патот е бавен. Ако делото вреди, ќе трае долго и самото ќе зборува.

И до кога вајарството во Македонија ќе биде во "втор план", за разлика од сликарството кое постојано се форсира?

**НАСЛОВНА****Дневник****АНТЕНА****B on Line****Televizor**

Click to enable  
Adobe Flash  
Player

  
EXPLORINGMACEDONIA.COM  
NATIONAL TOURISM PORTAL

**LIVING  
heritage  
Macedonia**,  
www.livingheritagemacedonia.org.mk

**maksportnet.com**

**ЗА:**  
**ФИРМИ,  
БИЗНИСМЕНИ,  
ПРАВНИ,  
КАКО И  
ФИЗИЧКИ ЛИЦА**



- Во ликовната уметност направено е многу. Постигнати се големи резултати за афирмација на ликовните уметници кои ги минуваат нашите граници. На ниедна техника не би и дал предност. Тоа е практично прашање. Сликарството полесно влегува во домовите. Сидовите бараат на нив да се стави фотографија, гоблен, слика. Скулптурата е тродимензионална. Таа бара простор.

Има ли во Македонија "добра почва" за квалитетни скулптори?

- Потребни се пари за да се направи слика или скулптура. Треба да се знае за каде и за кого се создава. Ликовните уметници работат несебично, согоруваат во творење на своите дела, даваат се од себе, а нема откупни. Уметноста е една од најнесебичните професии, која многу бргу не афирмира во светот. Нашите ликовни уметници изложуваат дела во земјава и во странство и добиваат многу признанија и награди. Мислам дека треба добро да се размисли за да се изнајдат можности да се подобри нејзиниот статус во културата.

ИКој е Вашиот следен предизвик?

- Продолжувам да работам како и досега. Мојот најголем интерес е човекот, портретот и фигурата. Тоа е моја вечно тема. Се надевам дека ќе направам голема ретроспективна изложба.

В.И.